



**ДРЖАВЕН АРХИВ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

Бр. _____
_____ 2022 год.

СКОПЈЕ

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (Сл. Весник бр 27/14,199/14,48/15,154/15,5/16,142/16 и 11/18, 275/19 и 14/20 год.), директорот на Државниот архив на Република Северна Македонија донесува:

ОДЛУКА

за избор на кандидат по интерен оглас бр. 01/2022 год од 04.04.2022 год за унапредување на административне службеник

1 За извршител на работно место Советник за безбедносни работи, одделение за стручно-административни и нормативно правни работи во секторот за општи работи во Државниот архив, и шифра на работно место УПР 0101B01000, се избира кандидатот **Горан Маневски**.

2. Именуваниот ќе биде вработен на работното место од став 1 на ова одлука по завршувањето на постапката за избор и конечното на одлуката.

Образложение

На ден 04.04.2022 година, на интернет страницата на Државниот архив и на страницата на Агенцијата за администрација на Република Северна Македонија беше објавен интерен оглас под бр.01/2022 год. за унапредување на административни службеници во Државниот архив на Република Северна Македонија

Со решение бр. 41-1485/1 од 13.04.2022 год., беше формирана комисија за административна селекција, која ја спроведе постапката за селекција на кандидатите за унапредување на административните службеници.

Комисијата на ден 15.04.2022 год во 10 часот спроведе административна селекција на кандидатите а на ден 18.04.2022 во 13 часот беше спроведено и интервју по интерниот оглас бр 01/2022 година.

Врз основа на составените записници Записник за административна селекција за интерен оглас бр. 04-1522/1 од 18.04.2022 год., Записник од работата на Комисијата за селекција за унапредување на административни службеник заради спроведено интервју под бр 04-1522/2 од 20.04.2022 година, за работно место Советник за безбедносни работи, одделение за стручно-административни и нормативно правни работи во секторот за општи работи во Државниот архив, директорот на Државниот архив на Република Северна Македонија изврши избор како во диспозитивот на ова одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение административниот службеник во рок од 8 дена има право да поднесе жалба пред Агенцијата за администрација.

Доставено до:

- Именуваниот
- Одделение за управување со човечки ресурси
- Архива
- Сектор за финансии

ДИРЕКТОР,
Д-р Емил Крстески

